



feani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

ПРЕДЛОГ ЗА СТРАТЕШКИ ПЛАН на ФЕАНИ за 2018-2023

I. ВОВЕД И ИСТОРИЈАТ

За изработка на овој план беа одржани бројни состаноци на ФЕАНИ од последното Генерално собрание на ФЕАНИ во 2016 година.

Тие резултираа со неколку документи кои се наведени во Анекс I.

II. МИСИЈА

Мисијата на ФЕАНИ од 1951 година е *"да биде единствен глас за инженерската професија во Европа, да го олесни взаемното признавање на инженерските квалификации во Европа и да ја зајакне позицијата, улогата и одговорноста на инженерите во општеството"*.

III. ВРЕДНОСЕН ПРЕДЛОГ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЧЛЕНКИ

- 1/ Пристап до европска мрежа: Брисел е местото каде што се донесуваат стратешки и политички одлуки.
- 2/ Годишна конференција и национален форум за членови: клучни настани за вмрежување за да се референцираат идеи.
- 3/ Ажурирање на индексот на ФЕАНИ кој се развива во европска база на податоци за инженерска едукација.
- 4/ Соработка со други организации и институции на ЕУ за зголемување на влијанието.

IV. СТРУКТУРА

Структурата на ФЕАНИ ја сочинуваат: Генералното Собрание, Извршниот Одбор, Форумот на Национални Членки, ЕМС, Централниот Секретаријат и настанот "Ден на Европските инженери". Овој стратешки документ има за цел да формира дополнителна Советодавна група за "Инженери Европа" за да обезбеди вклученост и трансфер на знаење на други засегнати страни во рамките на ФЕАНИ.



efani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

V. ПРОИЗВОДИ И ПАРТНЕРСТВА

Производи се EUR ING, ENG CARD и INDEX на инженерските институции и програми.

Постојат партнерства со BEST, SEFI, EYE, ENAEE и ERASMUS+ проекти.

VI. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

ФЕАНИ мора да **стане авторитарен глас на инженерите во Европа** и затоа - како најголема европска мрежа за инженерската професија - повеќе се поврзува со други европски мрежи на засегнати страни и организации т.н. чадори. За таа цел, ФЕАНИ ќе формира - заедно со другите засегнати страни - нова **"Советодавна група на инженери Европа"** (EEAG) во Q1-2018. Заинтересираните страни кои треба да се решат се идентификувани како други професионални организации во областа на инженерството, академските организации, индустријата/работодавачите и креаторите на политиките (европарламентарците). Преглед на некои специфични организации кои би можеле да се контактираат во иднина е наведен во Анекс II.

1/ Цели:

Идентификување и промовирање на заеднички теми и работни ставки кон поблиско разбирање на засегнатите страни. Ова ќе се однесува на:

- Општи прашања: идните изгледи за работа и барања, професионални улоги на инженерите во општеството, инженери како либерална професија итн.
- Образовни проблеми: STEM, развој на наставната програма, CPD, доживотно учење, стручно образование и обука, акредитација, итн.
- Политички прашања: подготовка на заеднички ставови во врска со претстојната регулатива на ЕУ, итн.
- Социјални проблеми: дигитализација, индустрија 4.0, зелена економија, итн.

²STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics; CPD : Continuous Professional Development, LLL : Life Long Learning; VET : Vocational Educational Training



feani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

2/ Цели:

- Преку соработката со индустријата и другите засегнати страни обезбедете единствен глас на инженерите во Европа, кои се слушаат од ЕУ и добиваат институционална тежина како професија и организација (станете контакт лице за ЕУ во врска со инженерските теми).
- Проактивното вклучување на креаторите на политиките ќе го зголеми влијанието на заедничките изјави и ќе обезбеди влез и know-how за мрежата на национални членки.
- Несаканиот ефект може на подолг рок да резултира со полесно учество како проект-партнер во проектите финансирани од ЕУ (ERSASMUS +) и/или во зголемен број членови на "Facebook".

3/ Како до целта?

Името ќе се прошири и да не се бара само влез од индустријата (што би било случај ако тоа се нарекува "Советодавна група за индустрија на ФЕАНИ"), но исто така и оние на другите подеднакво валидни групи на засегнати страни, како што е споменато. Скрининг и инвентаризација на елементите на агендата со највисок приоритет на другите групи на засегнати страни, ќе овозможат идентификација на три до четири главни работни ставки или проекти за да започнете со (т.е. "повлечете", наместо да "притискате").

4/ Состаноци и членство:

Членството во ЕЕАГ ќе се состои од клучните офицери на ФЕАНИ (Претседател, Заменик, Благајник, Генерален Секретар и претседател на Форумот на Национални членки), заедно со еден или двајца претставници на различните организации на заинтересирани страни кои сакаат да се ангажираат (вкупен конзорциум од околу 15 до 20 учесници). Ќе има најмалку два состаноци годишно. Во зависност од идентификуваните предмети, работата може да продолжи во помали подгрупи и да вклучи други претставници на Националните членки на ФЕАНИ на волонтерска основа.



efna

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

VII. ФИНАНСИСКИ ПЛАН

1/ Приход:

Во наредните години не се очекуваат дополнителни членови од ЕНЕА кои значително придонесуваат за приходниот буџет на ФЕАНИ. Планот предвидува дека бројот на сегашните Национални членки на ФЕАНИ останува релативно стабилен, односно помеѓу 32 и 34. Зголемувањето на надоместокот од 3% се планира да стапи на сила во 2020 година, а потоа повторно во 2023 година, односно приходот за членство ќе остане околу 470 илјади евра. Приходите од други производи, како што се EUR ING и скромното учество на ЕУ-проектот, се очекува да додадат уште 100.000 евра. Доходот од спонзорство и "асоцијативни членови" се очекува до 2020 година и да расте во наредните години.

2/ Трошоци:

Фазата на купување и започнување со овој план во 2018-2019 година ќе бара помош од професионална - Агенција за комуникации и односи со јавноста во Брисел - во врска со подготовката и следењето. Овој трошок е проценет на околу 50.000-75.000 годишно и е регистриран како вкупни "трошоци на проектот" (вклучувајќи ги трошоците наменети за "гостопримство" и организација на "настани" како што се конференции, работилници итн. со други засегнати страни). Во секој случај нема да има одредба за човечки ресурси во наредните години, но можно е да се ангажираат лица со скратено работно време до 2020 година, ако приходите дозволуваат, како што се очекува.



eani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Промет	575.000	575.000	590.000	610.000	620.000	625.000
Трошоци	554.000	555.000	575.000	585.000	585.000	600.000
Резултат	21.000	20.000	15.000	25.000	35.000	25.000
Акумулирани резултати	21.000	41.000	56.000	81.000	116.000	141.000
Ликвидност	400.000	420.000	435.000	460.000	465.500	490.000

VIII. ЗАКЛУЧОК:

ФЕАНИ ќе се движи од "пристап и односи" до "влијание, суштина и влијание врз општеството" и ќе осигура дека инженерската професија во Европа зборува со покохерентен глас и посилен продор во политиката. Ова ќе генерира членска вредност и ќе бара поинаков вид на енергија и динамика за која надворешната експертиза во почетните фази ќе биде најважна. Тоа е исто така план за репозиционирање на Организацијата и за нејзино идно ребрендирање.



feani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

Анекс I: Литература

1/ Стратешки план на ФЕАНИ 2013-2017

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/Strategic_Plan_2013_2017.pdf&t=1494434165&hash=9f8c7e902a68ec83aed265a1a28d1af1768743dc

2/ Резултати од стратешките истражувања на ФЕАНИ 2015

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/FEANI_Survey_Strategic_Workshop_Final_Edition_status_19_June_15.pdf&t=1494434165&hash=4b77a77fef723c82cbfd4933005e9bc2c9ba8cd2

3/ Извештај на Извршниот одбор на ФЕАНИ, Гримберген, 1 јули 2015

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/158_EB_956_Minutes_approved_159_mtg.pdf&t=1494435622&hash=e9ccc803056732b6894aea2eaa930552b9cce405

и :

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/158_EB_957_Strategic_Workshop_Minutes_w_Annex.pdf&t=1494432883&hash=f47c7841dcbd8c3f39babacc922071eb384433d5

4/ Записник од Извршниот одбор на ФЕАНИ, Мадеира, 17-18 јуни 2016 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/161_EB_006_Minutes.pdf&t=1494432883&hash=b5b8fa061502f9d71307f0aa16c8c882a06d8e82



feani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

5/ Корпоративна загриженост (ФЕАНИ Север) - Стокхолм, 13 октомври 2016 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Events_FEANI_Meetings/NMF_26_annex_THE_FEANI_CORPORATE_CONCERN_docx_final_v_1.pdf&t=1494433301&hash=814c145bc17880897dda5d6fa35b84c0a1733c5b

6/ Национален форум на ФЕАНИ - Стокхолм, 13 октомври 2016

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Events_FEANI_Meetings/NMF_26_Notes_NMF_meeting_in_categories.pdf&t=1494433301&hash=c6db7b9f065392db6f0d21cd4c9771ff87527245

и

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Events_FEANI_Meetings/NMF_26_Notes_NMF_meeting.pdf&t=1494433301&hash=e3edb9488d77326ec3a30c783d6f6ef64b05103e

7/ Национални Членки Стратешка работна група на ФЕАНИ, Брисел, 30/11 и 01/12/2016 + 10/01/2017

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/164_EB_026_Strategic_TF_WG_and_NMF.pdf&t=1494434165&hash=b224f8fb5d7c76b2ecb823ab97c69b0c0bf7aa26

8/ Форум за национални членки на ФЕАНИ - Брисел, 11 март 2016 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=38&file=fileadmin/PDF_Documents/Events_FEANI_Meetings/NMF_23_160311_NMF_Report.pdf&t=1494434067&hash=3488bcf5208dfdb3d027c39f3919abcbc4c44744



feani

Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände

9/ Извршен одбор на ФЕАНИ, Љубљана, 9 јуни 2017 година

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=2&file=fileadmin/PDF_Documents/Board/165_EB_043_Strategic_Plan_2018-2023_003.pdf&t=1506002308&hash=90ec163f024bf3797e27ba93eff999b789051803

10/ Национален форум на ФЕАНИ - Хамбург, 31 август 2017

http://www.feani.org/site/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=2&file=fileadmin/PDF_Documents/Events_FEANI_Meetings/NMF_30_Strategic_Plan_2018-2023.pdf&t=1506002211&hash=a053bba7f21582b04349e7259e1049a6ee832840

TRANSCRIPT



feani

*Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände*

Главните заклучоци и клучните пораки на разните состаноци и трудови можат да се сумираат во следните точки, без да се укажува на било какво рангирање:

- ФЕАНИ треба да се пренесе на помлада/неискористена публика.
- Тешко е да се промовира ФЕАНИ на национално ниво поради недостаток на визија, додека 77% од Националните членки укажуваат дека ФЕАНИ е важна за нивните национални активности.
- Можноста да се разгледаат позициите на ФЕАНИ сега не се користи.
- FEANI мора да биде заснована на претплата, а не врз база на приходи. Приходите не можат да се зголемат со зголемување на членарината.
- ФЕАНИ има потреба од "заеднички проект", "голем проект".
- Со членовите кои не плаќаат чл. 9 § 3 од Статутот треба да се постапува поригорозно.
- ФЕАНИ треба да предвиди теми како Индустрија со цел да ја одрази улогата на инженерите.
- ФЕАНИ треба да биде гласот на ЕУ за инженерите.
- INDEX е највреден производ на ФЕАНИ.
- Инженерската картичка повеќе не треба да биде приоритет бидејќи не соодветствува на барањата на индустријата; таа се смета за најнеразвиена услуга/производ на ФЕАНИ, додека Националниот информативен форум и Информативните сигнали на ЕУ се сметаат за најефикасни.
- Нема категории за членство, но треба да се земе во предвид вклучувањето на компаниите.
- Целта на ФЕАНИ треба да се преобликува во поголемо вмрежување.
- ФЕАНИ треба да биде повеќе проактивен при креирањето на својата иднина.
- Пожелен е поформален пристап при ангажмани со индустријата за да се привлече внимание.
- ФЕАНИ треба да се промени од позиција на контракција во развој и пораст.
- Постои бездна помеѓу ФЕАНИ и инженерите на теренот.
- Вклучувањето на "мобилноста" повеќе не е релевантно за мисијата на ФЕАНИ и визијата може да се промени и да го позиционира ФЕАНИ како авторитарен глас на инженерите во Европа ".



efani

*Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände*

- Во Извршниот одбор треба да има поголема застапеност на индустријата и практичарите.
- НМФ нема официјална позиција во рамките на статутите и ова треба да се промени.
- Појавата на концептот Engineers Europe може да бара измени на Статутот.
- CPD е актуелна област на активност, но способноста на ФЕАНИ да обезбеди материјална корист за Националните членки бара јасност.
- ФЕАНИ треба да се поврзе со други организации/партнери.
- Повеќе влијание и влијание на ниво на ЕУ.
- Не истражувајте други струи на приходи освен годишните членарини.



efna

*Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände*

АНЕКС II: Други организации на засегнати страни кои ќе бидат адресирани

4 ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ:

Европски организации или мрежи во Брисел:





*Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs
European Federation of National Engineering Associations
Föderation Europäischer Nationaler Ingenieurverbände*

1. Индустриски здруженија

1. BUSINESSEUROPE – www.businessseurope.eu
2. CEEMET – www.ceemet.org
3. ORGALIME – www.orgalime.org
4. EAPM – www.eapm.com

2. Академски организации

5. ENAEE – www.enaee.eu
6. SEFI – www.sefi.be
7. BEST – www.best.eu.org

3. Професионални организации

8. FEANI – www.feani.org
9. EYE – www.e-y-e.eu
10. ECEC – www.ecec.net
11. EFCA – www.efcanet.org

4. Мрежи за создавање политики

12. ITRE – www.europarl.europa.eu/committees/en/ITRE/members
13. IMCO www.europarl.europa.eu/committees/en/IMCO/members
14. CULT – www.europarl.europa.eu/committees/en/CULT/members
15. UIIN – www.uiin.org
16. Etc. (EUROCHAMBRES, ...)